



## УНИВЕРЗАЛНО СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ

Средство за чистење и одржување

# BLITZ CITRO G 481

Неутрално универзално средство за чистење, со интензивна миризба



### Подрачје на примена

- Сите водоотпорни површини, на пр. пластични и стаклени површини, врати, рамки од прозорци и грејни тела
- Водоотпорни подни облоги
- Водоотпорни материјали
- Применливо на запечатени дрвени површини, безбедносни, камени и керамички плочки, месинг, бакар и повеќето пластични површини

### Предности/особини на производот

- Неутрално универзално средство за чистење со свежа цитрусна арома
- Заштита на материјалот
- Дobar ефект на чистење
- Се суши брзо и не остава траги
- Идеално за сјајни површини
- Остава силен сјај
- Ги отстранува нечистотиите од молив, фломастер, пенкало и индиго

Технички податоци	
рН-вредност	7
Боја на производот	сина
Сад*	1 l Шише 5 l Сад 10 l Сад 200 l Буре 40 ml Фолија за кеса
Состојки според INCI	AQUA, DECETH-8, ALCOHOLS ETHOXYLATED PROPOXYLATED, SODIUM CITRATE, MEK, PARFUM, COLORANT, FLUOROALKYL POLYETHOXYLATE, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL, GERANIOL

\* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничената меѓународна достапност на производите. Разговарајте со советникот за клиенти.





## УНИВЕРЗАЛНО СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ

Средство за чистење и одржување

# BLITZ CITRO G 481

Неутрално универзално средство за чистење, со интензивна миризба

### Примена и дозирање



Чистење и одржување:  
20 - 50 ml / 10 l вода



Чистење и одржување:  
20 - 50 ml / 10 l вода



Чистење со прскање:  
50 ml / 600 ml вода

### Напомена

Секогаш користете студена вода. Не е погоден за чистење на акрилно стакло (PMMA).

Растворите за апликација треба да се приготвуваат свежи и да се искористат во рок од 24 часа.

### Дополнителни производи

Planta® Soft P 313  
Vario Clean Trendy T 560

### Напомени за опасност

без ознака

Дополнителните безбедносни напомени погледнете ги во безбедносниот лист G 481 на [www.buzil.com](http://www.buzil.com).

GISBAU-код: GU 50

Број на производот\*:

G481-0001  
G481-0005  
G481-0010  
G481-0200  
G481-K040

\* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничена меѓународна достапност на производите. Разговарајте со советникот за клиенти.

Податоците во нашите информации за производот се засноваат на нашите искуства и грижливите истражувања и му соодветствуваат на нашето денешно ниво на знаење. Сепак, не може да ги провериме во детали различните услови на обработка, како и објектните и материјалните услови, ниту, пак, да влијаеме врз нив. Според тоа, можеме да дадеме општи упатства за обработка во информациите за производот. Затоа, квалитетот на работата зависи од стручната проценка на објектот и обработка од страна на корисникот. Во случај на сомнеж, тој е должен секогаш да ја проверува компатибилноста на материјалот што треба да се третира со производот Buzil на незабележливо место или да побара технички совет. Одговорност за нецелосни или неточни информации во нашиот информативен материјал постои само во случај на груба грешка (намера или голема небрежност); сите побарувања што произлегуваат од Законот за одговорност за производи остануваат непроменети. Со оваа информација за производот, сите претходни информации за производот ја губат својата важност.

Датум 12.03.2019

**BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG**

Fraunhoferstraße 17 · D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 · F +49 8331 930-880 · E-mail: [info@buzil.de](mailto:info@buzil.de) · [www.buzil.com](http://www.buzil.com)